

НОВ ТЕКСТ

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ЗА 2015 година



Март, 2016 година

I СТАТИСТИКА

ПАТЕНТИ

Патентни пријави во 2014 и 2015 година

Година	Домашни	Странски, национална фаза			Вк. Пред ДЗИС	Издададени решенија
		ДСП ¹⁾	ЕПЗ ²⁾ проши.	Пред ДЗИС		
	1	2	3	4	5= 1+4	6
2014	29	0	544	544	573	116
2015	31	1	687	688	719	884

Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2015 година поднесени се 719 патентни пријави од кои 31 пријави се поднесени од домашни подносителе и 688 од странски подносители. Бројот на поднесените патентни пријави во 2015 година во однос на 2014 година е зголемен за 25,4%. Зголемувањето на бројот на поднесените патентни пријави во 2015 година се должи на зголемувањето на истите поднесени од странски подносители. Од вкупниот број на пријави поднесени од странски подносители 139 пријави се ЕПО пријави (20.2%) додека останатите 548 се Euro PCT пријави (79.8%).

Во текот на 2015 година во Република Македонија, бројот на домашните патентни пријави е зголемен за само две пријави во однос на предходната година, и тоа од 29 пријави во 2014 година на 31 пријава во 2015 година. Доколку го споредуваме процентот на домашните пријави со вкупниот број на поднесени пријави во 2015 година со 2014 година, тогаш тој сооднос е намален, и тоа од 5.1% на само 4.3%, колку што изнесува процентот на домашни патентни пријави од вкупниот број на поднесени пријави во 2015.


Оваа промена се одрази и врз структурата на поднесените патентни пријави по извори во 2015, така што, споредено со 2014 година, остварено е зголемување на учеството на странските патентни пријави за 26,5%, а соодветно со тоа се променува и структурата по земји од кои потекнуваат пријавите. Во однос на минатата години, во 2015 година зголемен е бројот на пријави кои се поднесени од Америка (од 25% на 27%) и Германија (од 12% на 13 %).

¹⁾ ДСП - Договор за соработка во областа на патентите


²⁾ ЕПЗ - Европски патентен завод

Патентни пријави по извори во 2014 и 2015 година


2014



2015



Поднесените пријави за патенти според Меѓународната класификација на патенти (МКП) во 2015 година



Структурата на поднесените пријави за патенти според МКП е со најголемо учество на секцијата C (хемија, металургија) со 44.2% и секција A (тековни животни потреби) со 35,9%, што укажува дека интересот за заштита е поврзан со структурата на производните капацитети во Република Македонија.

Останати статистички информации за патенти

Покрај ова, во текот на 2015 година Државниот завод за индустриска сопственост извршил и други активности од доменот на патентите: завршена е постапката за 923 барања за признавање на патент за кои се издадени 884 решенија за признавање на патент, отфрлени се 39 барања за признавање на патент и одбиени се 2 барања за признавање на патент. Од вкупниот број на издадени решенија за признавање на патент издадени се 860 решенија за ЕП пријави, 24 решенија за национални пријави.

ТРГОВСКИ МАРКИ

Пријави на трговски марки во 2014 и 2015 година

Година	Домашни	Странски пријави				Вкупно по Мадрид. Договор/протокол	Вкупно странски	Вкупно пријави	Издадени решенија
		Пред ДЗИС	По Мадридски аранжман						
			Нови	Терит. пр	Прод. на еф.				
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=6+2	8=7+1	9
2014	851	587	2364	666		3030	3727	4468	840
2015	815	539	2757	431		3188	4542	5357	614
Збир	1666	1126	5121	1097	0	6218	8269	9825	1454

Во текот на 2015 година во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија се пристигнати вкупно 5357 пријави за трговски марки, од кои 74.7% според Мадридски пртокол, а останатите се поднесени до Државниот завод за индустриска сопственост. Во структурата на вкупниот број пријави 84,7% се од странство. Во 2015 година се пристигнати вкупно 5357 пријави за трговски марки што во однос на претходната година, претставува зголемување за 19,9%. Ова зголемување се должи на зголемениот број на странски пријави по Мадридскиот протокол.

Пред Државниот завод во текот на 2015 година поднесени се вкупно 1354 пријави и во споредба со претходната година нивниот број е намален за 5.8%. Од вкупниот број поднесени пријави 815 се од домашни подносителите е намален во однос на претходната година за 4.2%, и 539 од странски подносителите, кои бележат пад од 8,2% во однос на претходната година.

Според Мадридскиот протоколот на Мадридскиот договор, во текот на 2015 година се поднесени вкупно 3188 пријави за трговски марки, од кои 2757 се нови пријави и 431 територијални проширувања. Споредбено со 2014 година, бројот на пријави според овој Протокол бележи зголемување од 4,7%.


Во структурата на вкупниот број пријави 84.2% се од странство, а само 15.8% се од домашни подносителите.

Пријави на трговски марки поднесени во ДЗИС

Година	Домашни	Странски	Вкупно
2014	851	587	1438
2015	815	539	1354
Збир	1666	1126	2792

Бројот на поднесените пријави за трговски марки во 2015 година, изнесува 1354 и во споредба со претходната година е намален за 5,8%. Намалувањето на бројот пријави за трговски марки во 2015 година е забележано кај домашние за 4.2 %, а кај странските имаме зголемување за 8.2%.

Пријави на трговски марки според Ничанската класификација во 2015



Според меѓународната класификација на производи и услуги (Ничански договор) состојбата на пристигнати пријави за трговски марки по класи е скоро еднаква во споредба со минатата година. Така, во 2014 година, најзастапени биле пријавите за трговска марка од класите 02, 35, 05, 30, 01, 43, 03 и 41. а во 2015 година, најмногу пријави биле поднесени од класите 35, 05, 41, 30, 03, 42, 29, 25, 43 и 19. Најмногу пријави биле примени за производите и услугите од класата 35 (390), на второ место е класата 05 (238) и на трето класата 41 (181). Следуваат пријавите за производите односно услугите од класите 30, 03, 42, 29, 25, 43 и 19 (164, 130, 121, 108, 108, 107 и 103). Овие податоци укажуваат на поголем интерес на трговијата на големо и мало и огласувањето, водењето на работите, управување со работи и канцелариски работи од класата 35. Исто така е голем интересот за заштита на производи од фармацевтски и останати производи за медицинска употреба од класата 05, што се должи на фактот на постоење фармацевтска индустрија во Република Македонија. За одбележување се и пријавите на трговските марки од областа на прехранбени производи од

растително потекло за конзумирање или конзервирање, како и додатоци наменети за подобрување на вкусот на храната од класата 30. Значително е и учеството на пријавите и од областа на класата 03, 41 и 43. Од сите пристигнати пријави по класи во 2015 година, може да се забележи дека е присутна тенденција на сè поголема дисперзија на пријави од разни класи, односно покрај прикажаните осум најзастапени класи има уште шест класи со околу стотина или повеќе пријави. Може да се заклучи дека најзначајно е учеството на пријавите што се поврзани со производство и трговија на фармацевтски и производи за медицинска употреба, како и на производството или подготовката на прехранбени производи, со оглед на тоа што Република Македонија има развиена фармацевтска и прехранбена индустрија.

Признаени трговски марки во 2014 и 2015 година

Година	Д омашни	Странски	Вкупно
2014	349	297	646
2015	309	305	614
Збир	658	602	1260

Во 2014 година издадени се 646 решенија за признавање на правото. Во 2015 година издадени се 614 решенија за признавање на право на трговска марка што бележи незначителен пад во однос на 2014 година.

Меѓународно регистрирани трговски марки од Македонија

Меѓународно регистрираните македонски трговски марки во рамките на Мадридскиот договор и протокол во 2015 година во однос на 2014 година, е на ниво како и претходната година. Во 2015 година, преку ДЗИС во Светската организација (ОМПИ) меѓународно биле регистрирани 13 трговски марки, а во 2014 година, исто така меѓународно се регистрирани 23 трговски марки што укажува на приближен број на меѓународни заштити. Покрај ваквите движења остварени во 2015 година, постои простор состојбата со меѓународно регистрираните македонски трговски марки да се подобри, затоа треба што повеќе да се укажува на фактот дека македонските фирми сè уште го немаат сфатено значењето на меѓународната заштита на трговските марки и фактот дека користењето на мадридскиот систем дава погодности (пониска цена, една пријава за повеќе држави и сл.), во однос на пријавувањето по земји.

Останати статистички информации за трговските марки

Во текот на 2015 година, Државниот завод за индустриска сопственост изврши и други активности од доменот на трговските марки. Во текот на 2015 година издадени се вкупно 6154 решенија за промени во регистрите, односно издадени се: 2154 решенија за продолжување на важењето на трговските марки, 365 решенија за престанок на важење на трговските марки, 664 задолжувања за плаќање такси по решенија за трговски марки, 482 исправи за трговски марки, известување за утврдување на датум на поднесување на пријавата 2631, решенија за пренос на право 229, 232 потврди и изводи за пријавени и регистрирани трговски марки, 323 решерши, 543 решенија за отфрлање, престанок на

важење и одбивање на трговски марки, 1241 задолжувања за плаќање трошоци за објава на пријава на трговска марка, 2840 утврдувања на дата на поднесување на пријавата, 32 решенија за враќање во поранешна состојба, а 622 решенија за промена на застапник и име и адреса.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Пријави на индустриски дизајн во 2014 и 2015 година

Година	Домашни	Странски пријави		Вкупно странски	Вкупно пријави	Издадени решенија
		Пред ДЗИС	По Хашки договор			
	1	2	3	4=2+3	5=4+1	6
2014	37	4	238	242	279	283
2015	21	4	363	367	388	364
Збир	58	8	601	609	667	647

Во текот на 2015 година до Државниот завод за индустриска сопственост биле поднесени 388 пријави за индустриски дизајн. Бројот на вкупно поднесените пријави за индустриски дизајн во 2015 година споредено со претходната е зголемен за 39%. Во рамките на вкупниот број поднесени пријави за индустриски дизајн до Државниот завод, домашните во 2015 година во однос на претходната година бележат намалување од 43,2%, а странските зголемување за 51.6%. Од вкупниот број поднесени пријави, 25 се поднесени во Заводот, 917 преку Хашкиот договор за меѓународно регистрирање на индустриски дизајни, од кои 363 се нови, а 554 се однесуваат на индустриски дизајни за кои е продолжено важењето за територијата на Република Македонија. Карактеристично за дизајните е тоа што со една пријава за признавање на правото на индустриски дизајн, може да се бара заштита на повеќе дизајни на производи (повеќекратна пријава), притоа сите дизајни од пријавата мора да се наменети да се применуваат на производи класифицирани во иста класа според Меѓународната класификација (Локарнска класификација). Според тоа, од поднесените 34 пријави во Заводот, повеќето се повеќекратни, со вкупно 174 индустриски дизајни.

Пријави на индустриски дизајн поднесени во ДЗИС

Година	Домашни	Странски	Вкупно
2014	33	4	37
2015	21	4	25
Збир	438	162	610

Бројот на поднесените пријави за индустриски дизајн во 2015 година изнесува 25 и во споредба со претходната е намален за 32,4%. Намалувањето на бројот на пријави за индустриски дизајн во 2015 година е забележан кај домашните за 36,3%, а кај странските е останат ист како и 2014 година. Од ваквиот однос на поднесени пријави за индустриски дизајн следи намалување на учество на домашните пријави и зголемување на странските пријави.

Признаени индустриски дизајни во 2014 и 2015 година


Година	Домашни	Странски	Меѓународни	Вкупно
2014	10	4	238	252
2015	1	0	363	364
Збир	11	4	601	616

Во 2015 година во Заводот е донесено 1 решение за признавање на право од индустриски дизајн, и 363 странски меѓународно признаени за територијата на Република Македонија .

Вкупниот број признаени индустриски дизајни во наведената година е зголемен за 44,4%, што е резултат на зголемениот број меѓународно признаените индустриски дизајни.


Инаку, овде треба да се напомене дека во вкупниот број меѓународно поднесени и регистрирани пријави по Хашки договор, се евидентирани со една или како повеќекратни пријави за индустриски дизајни.

Признаени индустриски дизајни по извори вкупно во 2015



Гледано по извори од вкупниот број индустриски дизајни кои важат за територијата на Република Македонија, најголемо учество во 2015 година има Швајцарија со 206 регистрирани индустриски дизајни или процентуално 19,3%. Потоа следуваат: Германија со 153 или процентуално 17,5,0%, Франција со 108 регистрирани индустриски дизајни или 16,6%, Италија со 80 или процентуално од 8,6% ,Турција со 48 или процентуално 4,1%, Холандија со 35 регистрирани дизајни или процентуално од 3,6%, Бугарија со 29 или процентуално од 3,5%, Македонија 17,4 % итн.

Пријави на индустриски дизајн по Хашки договор според Меѓународната класификација за индустриски дизајн (Локарнска класификација)



Од приложениот графикон се забележува дека во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, во 2015 година, со учество од 23% структурно најзастапени се признаените индустриски дизајни од класата 10, следи класата 10 со учество од 27%, потоа класата 26 со учество од 9,5% и индустриски дизајни од класата 8, со учество од 8,6%. Индустриските дизајни од класата 12 се однесуваат на средства за транспорт или подигање товар: класата 10 се однесува на часовничарски производи и останати инструменти за мерење, контрола и сигнализација; класата 26 се однесува на расветни уреди, а индустриските дизајни од класата 9 се однесуваат на амбалажа и садови за транспорт или за пренесување на стока. Следуваат индустриските дизајни од класата 23 со учество од 3%, а се однесуваат опрема за дистрибуција на течности, инсталација за проветрување и клима уреди. Понатаму следуваат индустриски дизајни од класата 14 со учество од 2%, а се однесуваат на опрема за електронски записи, комуникација или обработка на информации; класата 25 со учество од 5,25%, а се однесува на градби и елементи за градежништво и класата 32 со учество од 3,75%, а се однесува на графички симболи и логоа.

Останати статистички информации за индустриски дизајни

Во текот на 2015 година Државниот завод за индустриска сопственост извршил и други активности од доменот на индустриските дизајни, односно отфрлени се 2 пријави за индустриски дизајни, одбиени се 1 пријави за индустриски дизајни, изработени се 9 решенија за промени, издадени се 5 исправи, извршени се 12 решерши или пребарувања, запрена е постапката по 4 пријави, издадени се 1 решенија по предлог за огласување ништовно решение, издадени се 3 решенија по приговор, 5 известувања за утврден датум на поднесување, 5 задолжување за плаќање трошоци за објавување на пријавата, 1 задолжување за плаќање

такси и трошоци за заштита, 2 известувања за апсолутни причини и издадени се 12 решенија за продолжувања за важење на индустриските дизајни.

II. БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Соработка со странски заводи во областа на индустриската сопственост

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, во текот на 2015 година отпочна со реализација на два проекта финансирани од страна Европската Унија, и тоа:

1. Твининг проектот Зајакнување на спроведувањето на правата од интелектуална сопственост во соработка со твининг партнерот Заводот за патенти и трговски марки на Данска
2. Техничка поддршка за развивање на национална Стратегија за индустриска сопственост 2016-2018

III. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС)

Во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост и Академија за судии и јавни обвинители, Заводот во октомври 2015 година, организираше работилница на тема "Градење однос кон правта од интелектуална сопственост". На оваа работилница земаа учество претставници од повеќе институции надлежни за спроведување на правата од интелектуална сопственост.

Соработка со Европската патентна организација (ЕПО)

Во текот на 2015 година, ДЗИС земаше активна улога во работата на ЕПО. Активно земаше улога во Административниот совет (тело кое го креира и ја следи политиката на ЕПО). Од четири редовни состаноци годишно, активно учествуваше во Комитетот за буџет и финансии, во ТОСК и друго.

Вработени во ДЗИС учествуваа на повеќе семинари, работилници организирани од страна на ЕПО како што се: Новост и инвентивен придонес во пријавите за патенти, Пребарување и испитување на европски патентни пријави, Семинари за проектот Квалитет во изворот и за проектот Federated European Patent Register.

Соработка со Организацијата за хармонизација на внатрешниот пазар (ОХИМ)

Во текот на 2015 година, Заводот во соработка со Организацијата за хармонизација на внатрешниот пазар (ОХИМ), реализираше три проекти и тоа TMView, DesignView и TMClass. Овие три алатки кои се развиени од страна на ОХИМ, се имплементирани во текот на 2015 година и се во функција на корисниците на овие права.

IV. УЧЕСТВО НА КОМИТЕТИ И СОСТАНОЦИ

Претставници на ДЗИС учествуваа во работата на телата на СОИС и ЕПО и на други работни состаноци односно на:

1. Седница на Административниот совет и учество на Состанок за билатералниот план за соработка, кој се одржа од 12-15 јануари 2015 година, во Минхен – Германија;
2. Комитетот за буџет и финансии на Европската патентна организација кој се одржа од 19-21 февруари 2015 година во Минхен – Германија;
3. Седница на Административниот совет кој се одржа од 24-27 март 2015 година, во Минхен – Германија;
4. Подкомитетот за внатрешен пазар и конкуренција кој се одржа од 23-24 март 2015 година, во Брисел– Белгија;
5. 33-та сесија на Постојниот комитет за правата на трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки кој се одржа од 15-21 март 2015 година, во Женева – Швајцарија;
6. Учество на состанокот на Комитетот за буџет и финансии на Европската патентна организација кој се одржа од 26-28 мај 2015 година, во Минхен – Германија;
7. Учество на “Комитетот за техничка и оперативна поддршка на ЕПО“ кој се одржа од 28-30 септември 2015 година, во Минхен -Германија;
8. Учество на 55-та Сесија на состаноци на Асамблеата за земјите членки на WIPO, вклучувајќи сесија за Мадридската Унија што се одржа од 05-10 октомври 2015 година, во Женева – Швајцарија;
9. Учество на Состанокот на административниот совет на ЕПО што се одржа од 13-15 октомври 2015 година, во Минхен – Германија;
10. Учество на 55-та Сесија на состаноци на Асамблеата за земјите членки на WIPO што се одржа од 04-12 октомври 2015 година, во Женева – Швајцарија;
11. Учество на состанокот на Комитетот за буџет и финансии на Европската патентна организација што се одржа од 21-24 октомври 2015 година, во Минхен – Германија;
12. Учество на Состанокот на административниот совет на ЕПО што се одржа од 15-18 декември 2015 година, во Минхен – Германија;

V. УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ОБУКИ

Претставници на ДЗИС учествуваа на конференции, семинари и обуки во странство, и тоа:

1. Учество на последната конференција од ЕУ Проектот “Поддршка на институциите во врска со системот на заштита на правата од интелектуална сопственост во Босна и Херцеговина” која се одржа од 29-31 јануари 2015 година во Сараево – Босна и Херцеговина;
2. Учество на Семинар на тема “Како може вработените на Заводите за индустриска сопственост подобро да стигнат до нивните кориснички групи” кој се одржа од 03-07 февруари 2015 година во Копенхаген – Данска;
3. Учество на Работна група –ИТ експерти од Заводите за индустриска сопственост од Балканскиот регион која се одржа од 02-13 февруари 2015 година во Аликанте– Шпанија;
4. Учество на 10-тиот Лиасон состанок за техничка соработка, кој се одржа во Заводот за хармонизација на внатрешен пазар (ОНИМ) од 02-05 март 2015 година во Аликанте– Шпанија;
5. Учество на Состанокот со контакт лицата во Академијата и Информативниот ден за соработка со државите членки и учество на билатерална средба што се одржа на 17-21 март 2015 година во Минхен – Германија;
6. Учество на 10-тиот Лиасон состанок за техничка соработка што се одржа на 02-05 март 2015 година, во Аликанте– Шпанија;

7. Учество на координативен состанок со партнерите во Тирана, Р.Албанија, во врска со проектот “Заштита на марките на производителите од ПГС” финансиран од Европската Унија што се одржа на 05-07 март 2015 година, во Тирана – Албанија;
8. Учество на семинар на тема “Федеративен Европски Патентен Регистар” што се одржа на 10-12 март 2015 година, во Виена – Австрија;
9. Учество на Основен ИП Семинар за трговски марки и дизајни што се одржа на 08-13 март 2015 година, во Аликанте– Шпанија;
10. Учество на Семинар на Европската Патентна Академија ОС09-2015 на тема: “Новоста и инвентивниот придонес” што се одржа од 27 април - 02 мај 2015 година, во Хаг – Холандија;
11. Учество на ИП Семинар за трговски марки, кој ќе се одржи во Заводот за хармонизација на внатрешен пазар (ОНИМ) од 19-23 април 2015 година, во Аликанте– Шпанија;
12. Учество на Семинар на тема “Новости и инвентивен придонес” што се одржа на 20-24 април 2015 година, во Хаг - Холандија;
13. Учество на 13-тиот Лиасон состанок за трговски марки што се одржа на 13-16 април 2015 година, во Аликанте– Шпанија;
14. Учество на меѓународната конференција “Визија за индустриската сопственост во Турција за 2023” по повод 20 годишнината на Турскиот институт и четврта церемонија на доделувањето на Турскиот патент што се одржа на 07-10 мај 2015 година, во Анкара – Турција;
15. Учество на Дипломатската конференција за донесување на Новиот акт на Лисабонскиот договор за заштита на ознаки на потекло и нивната меѓународна регистрација што се одржа на 10-22 мај 2015 година, во Женева– Швајцарија;
16. Учество на Семинар на тема: “Испитување на извештаите од пребарувањата и произнесување во врска со истите (напредно ниво)” што се одржа на 04-09 мај 2015 година, во Анкара - Турција;
17. Учество на “8-та Меѓународна изложба на жени пронајдувачи на Кореја – KIWIЕ 2015“ што се одржа од 15 до 18 мај 2015 година, во организација на Асоцијацијата на жените пронајдувачи на Кореја – KWIE., и учество на Работилница од областа на индустриската сопственост што се одржа во периодот од 19 до 21 мај 2015 година;
18. Учество на 9-тиот годишен состанок за соработката со земјите членки што се одржа во периодот од 14 до 19 јуни 2015 година во Рига – Латвија;
19. Учество на ИП Семинар за трговски марки што се одржа во периодот од 16 до 20 јуни 2015 година во Аликанте– Шпанија;
20. Учество на Семинар за интелектуална сопственост и генетски ресурси, традиционално знаење и традиционални културни изрази што се одржа во периодот од 22 до 26 јуни 2015 година во Женева– Швајцарија;
21. Учество на ИП Семинар за трговски марки (релативни причини за одбивање на ТМ) што се одржа во периодот од 05 до 09 јули 2015 година во Вилниус – Литваниа;
22. Учество на Работилница за нова Еспаснет база што се одржа во периодот од 06 до 10 септември 2015 година во Аликанте– Шпанија;
23. Следење на обука во врска со алатката за пребарување на дизајни што се одржа во периодот од 06 до 19 септември 2015 година во Аликанте– Шпанија;
24. Учество на 14-тиот Лиасон состанок за трговски марки што се одржа во периодот од 05 до 08 октомври 2015 година во Аликанте– Шпанија;
25. Учество на 14-тиот Лиасон состанок за индустриски дизајн што се одржа во периодот од 12 до 15 октомври 2015 година во Аликанте– Шпанија;
26. Учество на Обука за вреднување на интелектуалната сопственост што се одржа во периодот од 20 до 24 октомври 2015 година во Сибиу-Романија;
27. Учество на Основен курс за обука на Постојаните Твининг Советници што се одржа во периодот од 14 до 17 октомври 2015 година во Брисел – Белгија;

28. Учество на состанокот на тема: “Дисеминација на знаењето за индустриската сопственост на универзитетите” што се одржа во периодот од 19 до 21 октомври 2015 година во Виена – Австрија;
29. Учество на Техничкиот состанок, што се одржа во Заводот за хармонизација на внатрешен пазар (ОНИМ) што се одржа во периодот од 09 до 13 ноември 2015 година во Аликанте– Шпанија;
30. Учество на Регионален семинар на тема: Извршување на правата на интелектуална сопственост што се одржа во периодот од 10 до 14 ноември 2015 година во Будимпешта- Унгарија;
31. Учество на состанокот на Конференцијата за патентна документација 2015 што се одржа во периодот од 09 до 13 ноември 2015 година во Копенхаген – Данска;
32. Учество на “95 годишнината од постоењето на Заводот за интелектуална сопственост на Република Србија” што се одржа во периодот од 15 до 17 ноември 2015 година во Белград – Република Србија;
33. Учество на шестиот “Семинар за индустриска сопственост за областа индустриски дизајн” што се одржа во периодот од 06 до 10 декември 2015 година во Аликанте– Шпанија;
34. Учество на 3-та конференција “Квалитет во изворот” што се одржа во периодот од 30 ноември до 03 декември 2015 година во Хаг – Холандија;
35. Учество на 3-та конференција “Индустриската сопственост најважна за официјалните претставници на ЕУ” што се одржа во периодот од 01 до 04 декември 2015 година во Брисел – Белгија.

VI. ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија

ДЗИС како институција определена за раководење со работната група за Поглавјето 3.07. - Право на интелектуална сопственост и во текот на 2015 активно учествуваше во следење на спроведувањето на предвидените активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), како сеопфатен долгорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и роковите што треба да се реализираат со цел Република Македонија да ги исполни условите за членство во Европската унија. За таа цел ДЗИС одржуваше месечни состаноци, подготвуваше месечни и квартални извештаи, учествуваше на седниците на Работниот комитет и на Поткомитетот на работниот комитет за европска интеграција, учествуваше во процесот на ревизија на НПАА 2015, во координација со институциите од Поглавјето 3.7 и Секретаријатот за европски прашања.

Поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција

Дванаесетиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Република Македонија и Европската унија, се одржа на 23 март 2015 година во Брисел. На состанокот, претставниците на Република Македонија го презентираа наредокот од оваа област.

VII. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ

Имајќи го во предвид значењето на подигнување на јавната свест за заштита на правата од индустриска сопственост, ДЗИС презеде редовни активности поврзани со јакнењето на јавната свест: обука на студенти од Правниот факултет “Јустинијан Први” во ДЗИС; одбележување на Светскиот ден на интелектуална сопственост и организирање на традиционалната манифестација “Патент на годината”.

Светски ден на интелектуалната сопственост 2015

По повод 26 април – Светскиот ден на интелектуална сопственост, на 26 Април 2015 година, Државниот завод за индустриска сопственост ја одржа традиционалната Манифестација Патент на годината. Целта од одржување на настанот е не само да се поттикне креативноста и творештвото на мекедонските пронајдувачи туку и да се искористи системот на заштита на правото со патент во нивното деловно работење.

Изложби

36-та Меѓународна изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и творештво на млади МАКИНОВА 2015, ДЗИС преку свои претставници, кои беа членови на меѓународната оценувачка комисија, додели награди за пријавен или заштитен патент, жена иноватор и за млад иноватор;

“8-та Меѓународна изложба на жени пронајдувачи на Кореја – KIWIЕ 2015“ што се одржа од 15 до 18 мај 2015 година во Сеул, Јужна Кореја, во организација на Асоцијацијата на жените пронајдувачи на Кореја – KWIE и поддршка од Кореанскиот завод за интелектуална сопственост – КИРО и од Светската организација за интелектуална сопственост - WIPO. На изложбата учествуваа жени пронајдувачи од 23 земји. Република Македонија се претстави со два пронајдока кои беа наградени со сребрен медал од Стручната комисија на KIWIЕ 2015 и со специјални награди од другите учесници.

VIII. ЗАСТАПНИЦИ

Во 2015 година беа впишани 6 нови застапници во регистарот на застапници, а од регистарот беа избришани 8 застапници.

IX. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во ова календарска година основна преокупација и главна работна задача, на Одделението за внатрешна ревизија, беше остварување на поставените оперативни обврски со Годишниот план за 2015 година и Стратешкиот план за период 2015-2017 година. И ова година се извршени 6 ревизии-за кои се изготвени и Ревизорски извештаи, и тоа по 2 ревизии во првите 3 квартали од годината. Четвртиот квартал има строго наменска временска агенда односно е посветена на подготвителните активности за изготвување на Годишниот план за 2016 год. и Стратешкиот план за 2016-2018 год. Во текот на претходната 2015 година беа ревидирани процеси и состојби во области кои се битни и значајни во секојдневното работење на ДЗИС. Се однесува на специфични оперативни процеси, кои се карактеристични за основната дејност на Заводот односно специфични работни процеси кои соодејствуват со природата на индустриска сопственост во правец на стекнување, остварување и заштита на права од индустриска сопственост-кои се манифестираат во форма на патент, трговска марка, индустриски дизајн и географска ознака.

Во I квартал беа спроведени ревизии на следните процеси на работење:

- 1) одвивање на дел од системот на набавки и плаќања, со осврт на материјалното-финансиско работење односно должничко-доверителските односи со добавувачите
- 2) процес од областа на индустриска сопственост-со анализа на одвивање на систем на интерни контроли во работење на одделенија и сектори односно спроведување на фазата околу стекнување, остварување и заштита на патент и трговска марка.

Во II квартал беа ревидирани процеси од следните области на работење:

- 3) процес на јавни набавки-со осврт на одвивање на DE JURE постапката на набавки од мала вредност
 - 4) одвивање на системот на интерните контролни механизми во фазите на стекнување, остварување и заштита на индустриска дизајн односно дали истата е спроведена точно, навреме и во согласност со Законот за индустриска сопственост, Правилникот и Упатството за индустриска дизајн.
- Во III квартал се спроведени следните ревизии:
- 5) процес од областа на приходи и побарувања ,со посветеност на прибирање на приходи на име административни такси и други трошоци ,од правни и физички лица, за заштита на правата НА и ОД индустриска сопственост
 - 6) процес од областа на менаџмент со човечки ресурси-со осврнување на оствареност на Годишниот план на одделенијата и секторите односно квантитативна и квалитативна оствареност на истиот.

X. ОПШТИ РАБОТИ

ИТ поддршка

Државниот завод за индустриска сопственост располага со сопствени бази на податоци за пријавени и заштитени права од индустриска сопственост (патенти, трговски марки, индустриски дизајн и географски називи). За нивна обработка се користи програмата IPAS - Industrial property Administration System што е платформа развиена од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која служи за управување со кориснички документи. Самиот IPAS е клиент - сервер платформа развиена на т.н. технологија Centura, која овозможува администраторскиот и клиентскиот IPAS да комуницираат со базата на податоци која е на Oracle платформа, каде што се чуваат сите податоци .

За административното работење на ДЗИС во одделението за прием и обработка на документите за стекнување на права од индустриска сопственост и во одделението за општа архива се користи програма на база на Lotus Notes што е апликациски софтвер, платформа развиена од IBM и е клиент сервер платформа која се користи за следните услуги:

- електронска пошта (e-mail);
- веб-сервер, каде е хостирана веб-страницата на ДЗИС и апликација за управување со веб-страницата, и
- софтвер за архивско работење со уписниците и деловодникот.

Прием на документи

Прием и обработка на документи за стекнување на права од индустриска сопственост се извршени во програмата IPAS и е обработен следниот обем на документи за 2015 година:

- **трговски марки:**

поднесени се 1354 нови пријави за трговски марки, од кои 815 национални пријави за трговски марки, 539 пријави за меѓународна регистрација на трговски марки, издадени решенија за признавање на трговски марки 614;

- **патенти:**

поднесени се 719 нови пријави за патенти, од кои 31 домашни пријави за патенти и 688 нови пријави на странски патенти, издадени решенија 884;

- **индустриски дизајн:**

поднесени се 25 пријави за индустриски дизајн ;

- **други дејствија:**

извршени се приближно 10.000 дејствија коишто се однесуваат на издавање на документи за утврдување на датум на поднесени документи за признавање на правата од индустриска сопственост, прием на документи за платени такси за признаени права од индустриска сопственост, прием на документи за доставени барања за објави на права од индустриска сопственост, заверка на документи и други дејствија.

Издавачка дејност

Државниот завод за индустриска сопственост согласно законската обврска шест пати во годината издава службено гласило "Гласник". Уредувањето, обработката и објавувањето на материјали од доменот на заштитата на индустриската сопственост во "Гласник" се врши во ДЗИС.

Истовремено се подготвува и издава извештај за работата на ДЗИС за секоја измината година.

Финансиско работење

Обврските од областа на финансиско работење ги извршуваат вработените од Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија. Во текот на 2015 година извршени се сите обврски во врска со сметководственото работење на Заводот (изготвување буџет, годишни и квартални планови, прегледи на неизмирени обврски на крајот од секој изминат месец, разни видови информации на барање на одговорни лица од ДЗИС и Министерството за финансии и Генералниот секретар при Владата на Република Македонија, изготвување плати, годишна пресметка, пописи на основни средства, статистички извештаи и ГДП).

1. Доставуван е квартален план за I, II, III и IV квартал во 2015 година за користење на буџетските средства.

2. Заради редовно измирување на обврските на ДЗИС, од Министерството за финансии - Сектор за буџет, неколку пати е барана пренамена на буџетски средства коишто се спроведени соодветно во кварталните планови во 2015 година заради намирување на трошоци што се однесуваат на комунални услуги: парно, струја, вода и тековно одржување, како и заради намирување на обврски према Европската патентна организација.

3. Во согласност со обврските за следење на Буџетот за 2015 година, до секој 10-ти во месецот, до Министерството за финансии - Сектор за трезорско работење се доставува извештај за неизмирени обврски за претходниот месец.

4. Во согласност со заклучоците на Владата на Република Македонија во врска со спроведување на пакетот на антикризни мерки, редовно и во рок во текот на 2015 година се доставувани:

- информација за службени патувања;
- информација за намирување на обврските.

Финансиски аспекти на работата за 2015 година

Во делот финансиски показатели сврзани со реализација на буџетот на ДЗИС, можеме да ги наведеме следните показатели.

Буџет за 2015 година (во денари)

Буџет на ДЗИС	Буџет 2015	Ребаланс 2015	Ребаланс на Буџет за 2015 со извршени пренамени на средства	Реализација Буџетот за 2015 година	Реализација на Буџетот за 2015 г. во %
Програма 20 - заштита на индустриската сопственост во тоа:	42.786.000	42.786.000	39.044.954	39.020.461	99,94%
Расходи					
40 - плати и придонеси	16.986.000	16.986.000	16.444.954	16.444.954	100 %
42 - стоки и услуги	16.580.000	16.580.000	18.680.000	18.671.857	99,9 %
420 – патни и дневни расходи	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.899.411	99,97%
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.870.000	2.570.000	2.370.000	2.369.975	100 %
423 -материјали и ситен инвентар	1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.875	99,79 %
424 – поправки и тековно одржување	1.280.000	1.280.000	1.480.000	1.476.840	99,79%
425 – договорни услуги	7.830.000	7.830.000	10.030.000	10.027.967	99,49 %
426 – други тековни расходи	2.100.000	2.100.000	1.900.000	1.899.789	99,99%
464 – субвенции и трансфери	1.420.000	1.420.000	3.220.000	3.204.783	98,01%
480 – купување на опрема и машини	300.000	800.000	400.000	399.729	99,94%
485–вложувања и нефинансиски средства	500.000	500.000	300.000	299.138	99,72%

1. Со Буџетот на Република Македонија за 2015 година (“Сл. весник на РМ“ бр.155/2014) определен е буџет на Државниот завод за индустриска сопственост во висина од 42.786.000 денари, и со извршените пренамени во буџетот на ДЗИС тој изнесуваше 39.044.954 денари. Во процесот на реализација на буџетот на ДЗИС за 2015 година се направени неколку пренамени во буџетските ставки со цел за поголема функционална реализација на доделените буџетски средства.

При тоа искористувањето на расположивите средства од буџетот на ДЗИС за 2015 година изнесува 39.020.461 денари, што во однос на буџетот со извршена пренамена изнесува 99,94 %.

2. Во делот на Расходите - средствата наменети за основни плати и придонеси за социјално осигурување, реализирани се со 100 %, и тоа од планираните со пренамената во буџетот на ДЗИС за 2015 година 16.444.954 денари за 35 вработени, реализирани се 16.444.954 денари за 35 вработени.

Во Државниот завод за индустриска сопственост на 1 јануари 2015 година биле вработени 32-ца државни службеници, директор и заменик директор.

На 31 декември 2015 година во ДЗИС има 35 вработени, директор и заменик директор.

3. Во делот на Расходите – средствата наменети за стоки и услуги, од планираните со пренамената во буџетот за 2015 година во висина од 18.680.000 денари се реализирани 99,9% или 18.671.857 денари, при тоа:

3.1. Расходите за патни и дневни се реализирани со 99,97 %, што се должи на реализација на најнеопходните службени патувања сврзани со пристапувањето на ДЗИС во работните тела на Светската организација за интелектуална сопственост – WIPO во Женева и Европската патентна организација – ЕПО во Минхен;

3.2. Расходите за комунални услуг, греење, комуникација и транспорт се реализирани со 100 % и покрај порастот на цените на овие трошоци во текот на годината;

3.3. Расходи за материјали и ситен инвентар реализирани се со 99,79 %.

3.4. Расходи за поправки и тековно одржување реализирани се со 99,79%.

3.5. Расходи за договорни услуги се реализирани со 99,49 % и тоа за: кирија, надоместоци на плати, награди за пронајдувачи доделени на манифестациите: “Патент на годината“ и “Макинова“ други трошоци.

3.6. Други тековни расходи се реализирани со 99,99 % - трошоци за манифестации (“26 – април Светски ден на интелектуалната сопственост“ и “Макинова“) советувања и огласи во јавните средства за информирање во согласност со ЗОУП.

3.8. Капиталните расходи

3.9. – набавка на основни средства се реализирани со 99,94 %

- набавка на софтвер се реализирани со 99,72 %.